

Кратка биографија

Менде Благоја Шурбевски
бул. „Партизански Одреди“ бр. 143/9 Скопје

Телефон на работа: 02/ 3087 678

Работна организација: ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“,
Одделение за трансфузиона медицина,
Улица „Париска“ б.б. 1000 Скопје

Образование:

- 1988-1991 Специјализација по трансфузиона медицина, Воена Медицинска Академија, Белград
- 1983-1984 Санитетска школа за резервни офицери, ВМА, Белград
- 1976-1982 Медицински факултет, универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
- 1972-1976 Математичка гимназија „Јосип Броз-Тито“, Битола

Звање

- Примариус
- Специјалист трансфузиолог
- Дипломиран доктор по медицина

Дополнителни обуки:

- 1997 Конгрес на микробиолозите на Македонија
- 1998 Прв Конгрес на трансфузиолозите на Југославија, Белград, Србија
- 2000 Стручно усовршување за вирусни хепатити, Р. Хрватска
- 2000 Прв Конгрес на Трансфузиолозите на Р. Македонија
- 2002 Втор Конгрес на трансфузиолозите на Југославија, Белград, Србија
- 2002 Семинар; Анестезија, реанимација и трансфузија, Сокобања, Србија
- 2004 Втор Конгрес на трансфузиолозите на Р. Македонија
- 2005 Европски семинар за сигурна крв, Атина, Грција
- 2005 Семинар од областа на трансфузиологијата, Врњачка Бања, Србија
- 2006 Семинар за трансфузија, анестезија и реанимација, Врњачка Бања, Србија
- 2010. Трет Конгрес на трансфузиолозите на Република Македонија
- 2010 Четврт Конгрес на трансфузиологија на Република Србија, со меѓународно учество
- 2011 Светски Конгрес за хемостаза и коагулација, Кјото, Јапонија
- 2012 Советување-работилница за хемостаза и коагулација, Белград, Србија
- 2015. Светски Конгрес за хемостаза и коагулација, Торонто, Канада

Познавање на странски јазици:

- Пасивно познавање на англиски и француски јазик (читање и пишување)
- Многу добро познавање на хрватски и српски јазик, читање, пишување и комуникација

Вработувања:

- 1982 Задолжителен лекарски стаж, Воена Болница, Скопје
- 1984-1986 Лекар по општа медицина, управник на амбуланта и началник на санитарска служба, Делнице, Хрватска
- 1986-1988 Лекар по општа медицина, управник на амбуланта и началник на санитарска служба, Славонска Пожега, Хрватска
- 1988-1991 Постдипломско усовршување и специјализација по трансфузиона медицина, ВМА, Белград, Србија
- 1991-2010 Лекар, специјалист трансфузиолог во одделението за трансфузиона медицина при Воената Болница, Скопје
- 2010 - Лекар, специјалист трансфузиолог во одделението за трансфузиона медицина при ЈЗУ ГОБ „8-ми Септември“, Скопје

Членства:

- Лекарска комора на Македонија
- Македонско лекарско друштво
- Здружението на трансфузиолозите на Р. Македонија
- Член на комисијата за крводарителство при Црвениот Крст на Р. Македонија

Работно искуство:

- Контрола на санитарни, хигиенски и технички услови за спречување и оневозможување на епидемиски болести
- Лекување на болни, поделба на терапија, стручни совети
- Организација и раководење во санитарската служба
- Организација, реализација и изведување на крводарителни акции
- Обработка и дистрибуција на крв и крвни продукти
- Тестирање на крвта за заразни заболувања
- Самостојна работа во медицината
- Раководење и организација на работа во здравството, особено во крводарителството